



ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ODA E MJEKËVE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Партизански одреди бр.3, Скопје
Partizanski odredi nr.3, Shkup

+ 389 2 31 24 066

+ 389 2 32 39 060

e-mail: ikm@ikm.org.mk

www.ikm.org.mk

**БАРАЊЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
(за вработување)**

За д-р _____

Здравствена дејност/специјалност _____

Здравствена установа _____

Потребни документи кои се доставуваат кон барањето:

1. Диплома за завршен Медицински факултет - копија заверена на нотар;
2. Дипломата за завршен Медицински факултет - превод на македонски јазик од овластен судски преведувач заверен на нотар;
3. Одлука за признавање на Диплома за завршен Медицински факултет од Министерството за бразование - копија заверена на нотар;
4. Уверение за завршена специјализација/супспецијализација - копија заверена на нотар;
5. Уверение за специјализација/супспецијализација - превод на македонски јазик од овластен судски преведувач заверен на нотар;
6. Одлука за признавање на специјализација/супспецијализација - копија заверена на нотар;
7. Уверение од завршена обука и проверка на стручни знаења и способности за издавање на лиценца за работа*;
8. Потврда за работно искуство;
9. Препорака од Комората во која членувал;
10. Потврда за познавање македонски јазик од овластена образовна установа;
11. Дозвола за одобрен престој во РСМ издадена од надлежен државен орган-оригинал или копија заверена на нотар;
12. Одобрение за работа издадено од надлежен државен орган-оригинал или копија заверена на нотар.

Скопје, _____

Подносител на барањето

* Докторите кои се стекнале со квалификации во земјите на ЕУ или во Швајцарија, Норвешка, Канада, Јапонија, Израел, Турција и САД не е потребно да достават ваков тип на уверение.